

**CV**

Сашко Мартиновски

Универзитет „Св. Климент Охридски“ -
Битола
Технолошко- технички факултет Велес

Сашко Мартиновски е професор на Технолошко-технички факултет Велес на предметите од областа на компјутерска технологија и информатика, претприемништво, маркетинг и деловно и професионално комуницирање. Неговите главни полиња на научно-истражувачката дејност вклучуваат: Експертски системи, ГИС (Географски Информационен Систем), ГИС моделирање, бизнис моделирање, маркетинг и Нутритивен маркетинг. Од овие области има објавени трудови во меѓународни списанија и објавена книга: ГИС Моделирање за стратешко планирање на урбаната средина. Неговата сегашна функција е продекан за настава.

Лични податоци

Адреса: „Димитар Влахов“ бб
1400, Велес, Македонија
Телефон: +389 (43) 211-202
Факс: +389 (43) 211-204

E-mail 1: sasko.martinovski@uklo.edu.mk

E-mail 2 : saskomartin2@gmail.com

Web: <http://www.ttfv.uklo.edu.mk>

Образование

• Доктор на науки

Тема на докторска дисертација: „ГИС моделирање за стратешко планирање на развојот на урбана средина“,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола,
Економски факултет – Прилеп

• Магистер по електротехнички науки

Тема на магистерска работа: „Модел на информационо-управувачки систем за ‘Транспортна количка’ базиран на активни бази на податоци“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Електротехнички факултет – Скопје

• Дипломиран електротехнички инженер - компјутерска технологија и автоматика, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје Електротехнички факултет - Скопје

Вештини и компетенции

- Информатика и компјутерска технологија
- Развој на софтвер
- Маркетинг
- Претприемништво
- Експертски системи и интелегентни системи
- Бази на податоци (SQL) и програмирање
- ГИС
- Деловна и професионална комуникација

Работно искуство

• 2013 - Денес: **Вонреден проф. д-р**

Функција: Продекан за настава

Технолошко- технички факултет Велес

Претходно:

- 2008 - 2013: Асистент - Технолошко- технички факултет Велес
- 2007 - 2008: Советник за информатика кој е одговорен за имплементација и развој на ГИС-софтвер за градот Скопје
- 2004 - 2008: Главен раководител за информатика, Фабрика за кабли Неготино
- 2003 - 2004: Систем администратор за ИТ на основен суд Велес
- до 2003: Раководител на компјутерски центар „МХК Злетово“ Велес

Говорење на јазици

- Македонски: мајчин јазик
- Англиски:
Одлично, многу добро, добро, малку

Професионални интереси

- Информатика и компјутерска технологија
- ГИС и ГИС моделирање. ГИС во економијата и електронските услуги (е-бизнис, е-маркетинг, е-трговија). Примена на ГИС во медицината, нутриционизмот и технологија на храна.
- База на податоци и програмирање
- Експертски системи и интелегентни системи
- Маркетинг, маркетинг на прехранбени производи, Нутритивен маркетинг
- Развој на модели на однесување на потрошувачите при купување прехранбени производи. Развој на нутритивни модели на однесување на потрошувачите при купување прехранбени производи.

Линкови до објавени книги и трудови

Објавени трудови:

https://ttfv.uklo.edu.mk/images/CV/SaskoMartinovski_Lista_na_objaveni_trudovi_i_knigi_01_2019.pdf

Објавени книги:

<https://www.amazon.com/Modelling-Strategic-Planning-Urban-Environment/dp/333005834X>

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Sasko_Martinovski

UKLO Repository: <http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Martinovski=3ASasko=3A=3A.html>